



Општина Крива Паланка

"ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ"

наградна игра на Елколект ДОО во општина Крива Паланка

- Елколект ДОО на жителите на општина Крива Паланка почнувајќи од денеска 05 мај па до 28-ми јуни 2017 година, ќе им овозможи да учествуваат во акција за ослободување од своите отпадни електрични и електронски апарати и истовремено да станат потенцијални добитници на една од петте вредни награди (ЛЕД телевизор, фотоапарат, смарт телефон, ДВД или тостер) кои ги обезбедува Елколект како и други награди кои ќе ги обезбеди Општината и ЈП Комуналец - Крива Паланка
- Секој полнолетен граѓанин кој ќе достави отпаден електричен или електронски апарат во еко магацинот на Елколект лоцирани на територија на Општина Крива Паланка станува потенцијален добитник на вредна наградна. Со зголемување на бројот на донесени отпадни апарати се зголемува и можноста за добивање награда.
- Еко магацинот на Елколект во општина Крива Паланка е лоциран покрај кејскиот ѕид на Крива Река, кај автобуската станица.
- Подетални информации околу правилата на наградната игра жителите на Крива Паланка може да добијат и со повик на тел: 02/309 77 66 или на веб страната на Елколект ДОО www.elkolekt.mk во Скопје или кај лицето од Општината на тел: 075-236-557

Компанијата Елколект во соработка со општините на територија на Република Македонија, каде се поставени препознатливите црвени еко магацини на Елколект, веќе има воспоставено пракса за наградување на совесните граѓани кои одговорно се однесуваат со ослободувањето од електричниот и електронски отпад, а во прилог на зачувување на животната средина и здравјето на луѓето.

Во општина Крива Паланка, акцијата започнува на 5-ти мај, а завршува со извлекување на наградите на 28 ми јуни 2017 во 10.30 часот во Големата сала на општината.

Награден фонд: ЛЕД ТВ , фотоапарат Sony DSC W800B, Gigabyte смарт телефон G Class - LTE, Dual Sim, 5.00" HD IPS(1280*720 pix), Пионир ДВД 2242 и тостер Хјундаи SM626 и други награди кои ќе ги обезбедат Општината Крива Паланка и Јавното комунално претпријатие од Општината.

Потенцијален добитник на една од овие пет награди е секој полнолетен граѓанин кој за времетраење на наградната игра, ќе достави електричен или електронски отпад, на локацијата каде се поставени еко магацините на Елколект ДОО на територија на Општина Крива Паланка.



За секој отпаден електричен и електронски апарат доставен до еко магацинот на Елколект на наведената локација ќе добие награден купон за учество во наградната игра "ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ". Купонот во кој е впишан реден број и содржи печат од организаторот е составен од два идентични дела. Едниот дел на купонот го задржува учесникот како доказ за учество во наградата игра, а другиот дел од купонот треба да гостави во запечатена кутија од која ќе се врши извлекувањето на среќните добитници.

За секој поединечен апарат, учесникот во наградната игра добива по еден купон. Со донесување на поголем број апарати се добива и соодветен број купони, при што се зголемува можноста за освојување на вредна награда. Важно е да се напомене дека одредени видови отпадни електрични и електронски апарати носат и по два купона: големи домашни апарати; опрема за информатичка технологија и телекомуникација; опрема за широка потрошувачка и забавна електроника, ТВ, електричен и електронски алат. Започнувајќи од оваа акција за доставени пет отпадни сијалици се добива еден награден купон. Апаратите треба да се комплетни а не празни кутии.

Со помош на Елколект ДОО сите граѓани кои имаат дотрајани, неупотребливи електрични и електронски апарати како: компјутери, монитори, процесори, електрични шпорети, печки, пегли, миксери, соковници и сл., и истите ќе ги донесат на одредените локации во периодот на времетраење на оваа акција во нивната општина, покрај тоа што ќе имаат можност да се ослободат од електричниот и електронскиот отпад од своите домови добиваат можност да станат и потенцијални добитници на една од петте вредни награди.

Резултатите од извлекувањата ќе бидат објавени на веб страната на Елколект ДОО www.elkolekt.mk и на веб страната на Нашата општина.

Компанијата Елколект ДОО во соработка со општина Крива Паланка, ја спроведува оваа акција со наградување на совесните граѓани со цел подигање на јавната свест за начинот на кој треба да се складира овој вид на отпад, имајќи предвид дека електричниот и

електронскиот отпад во себе има опасни материјали штетни по здравјето на човекот и непосредното животно опкружување, како и од причина што е забрането и казниво е да се фрла овој тип на отпад заедно со останатиот комунален отпад.

Преку наградните игри и општествено одговорните активности организирани локално, компанијата Елколект ДОО сака да се заблагодари на граѓаните кои својот опасен отпад го оставаат на пропишаните места, а воедно да ги поттикне останатите на отстранување на опасниот отпад од своите домашни или деловни простории, потсетувајќи на неопходноста за зачувување на животната средина и човековото здравје.

За Елколект

Елколект е лиценциран колективен постапувач, кој поседува дозвола за постапување со отпадна електрична и електронска опрема, и дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори, издадена, издадени од Министерство за животна средина и просторно планирање. Примарна дејност на Елколект е управување со отпад од електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори. Основна цел на компанијата е да воспостави функционален систем за постапување со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори на начин кој нема да создава дополнителен товар на животната средина и животот и здравјето на граѓаните на Република Македонија.

www.elkolekt.mk + contact@elkolekt.mk

Градоначалникот на Општината Крива Паланка Арсенчо Алексовски ја подржува оваа наградна еколошка акција како дел од визијата Крива Паланка да биде чиста и зелена општина и истата во рамките на можностите на Општината ,заедно со ЈП Комуналец ќе ја збогатат оваа акција со дополнителни награди за граѓаните за кои дополнително ќе ве информираме.

Лице за контакт : **Бранко Велиновски** / тел/. **075 236 557**